

ИНСТИТУЦИОНАЛНА ПОДДРШКА И ОРГАНИЗАЦИСКИ РАЗВОЈ ПРОГРАМА ЦИВИКА МОБИЛИТАС

Статус: Во тек

Период на имплементација: 1 јули 2020 – 1 јули 2022

Рурална Коалиција во наредните две години ќе ги јакне своите институционални и организациски капацитети со поддршка на програмата на Цивика Мобилитас. Ќе делува во сите четири области на кои што се темели програмата на Цивика Мобилитас

- Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското општество
- Граѓански ангажман
- Соработка и
- Граѓанско учество

И со своите активности во секоја од обласите ќе придонесе кон остварување на позитивни промени кон граѓаните во заедницата.

Во првата област – **Овозможувачко опкружување (околина) за граѓанското општество**, Рурална Коалиција ќе биде насочена кон достигнување на специфичната цел:

Отворени и транспарентни локални ГО допринесуваат кон транспарентен и јавен модел на државно институционално финансирање, додека пак истата ќе се достигне преку:

Резултат 1: Унапредени механизми за учество и влијание на локалните здруженија во процесите на влијание на планирањето, но и следењето на државната финансиска поддршка

Резултат 2: Препознаен и видлив Совет за соработка и развој со граѓанскиот сектор на локално ниво како механизам за остварување на целите од Стратегијата за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

Резултат 3: Зголемен ангажман и потранспарентна и отчетна соработка и поддршка помеѓу општините и локалните здруженија

Кон втората пак област на програмата на Цивика Мобилитас – **Граѓански ангажман**, Коалицијата ќе придонесе со остварувањето на специфичната цел во рамките на своето работење:

Зголемена вклученост на здруженијата-членки во креирањето и имплементацијата на стратешките процеси на Коалицијата

Вака поставената цел ќе биде реализирана преку зголемување на препознатливоста на Коалицијата на локално ниво, но исто така и преку зголемување на видливоста на Советот за соработка и развој на граѓанскиот сектор, како клучно тело кое што треба да ја зацврсти и унапреди соработката на ГО со институциите. Политиката за родова еднаквост, но и унапредувањето и практикувањето особено во руралните средини ќе

биде исто така дел од активностите кои што Коалицијата ќе ги превземе во делот на зголемување на граѓанскиот активизам на конституентите.

Област 3 – Соработка

Во оваа област Рурална Коалиција ќе биде насочена кон градење на капацитетите и регионално вмрежување за да придонесе кон транспарентни процеси на градење на ставови и учество во креирањето на јавни политики, каде што всушност ќе се направи и најголемиот напредок кога станува збор за ЕУ интеграциските процеси и Поглавјето 11 – Земјоделство и рурален развој, односно ќе се формира посебна платформа која што ќе овозможи вмрежување и заедничко делување на сите чинители во секторот, а се со цел колку што е можно поголем и позначаен придонес во преговарачките процеси за поглавјето кое што го опфаќа земјоделството и руралниот развој како една од најкомплексните области во преговорите согласно искуствата на земјите во регионот.

Во **четвртата област** – *Граѓанско учество*, Рурална Коалиција ќе придонесе со остварување на специфичната цел:

ГО активно придонесуваат во процесите на креирање на политики и стратешки документи на национално и локално ниво

Додека пак резултатите кои што ќе придонесат кон остварување на вака поставената цел се следниве:

Резултат 1: Зајакнати капацитети на Коалицијата за следење и вклучување на ГО во процесите на креирање на политики и донесување на одлуки

Резултат 2: Зголемено влијание врз стратешките процеси на донесување на одлуки на локално и национално ниво

Дополнително, Коалицијата ќе работи на сопствениот стратешки развој за следниот четири годишен период, понатаму ќе ја развива комуникацијата со конституентите, ќе ги зајакнува капацитетите на здруженијата членки и партнери на организацијата, а ќе се посвети и на прибирањето на средства преку програма за fundrising кои што пак активности треба да доведат до финансиски изградена и стабилна Коалиција.